

Резиме на проектот „Техничка помош на Државниот завод за статистика“

Основни факти:

Наслов на проектот: „Техничка помош на Државниот завод за статистика“

Инструмент за финансирање: ИПА 2007

Почеток: 1 февруари 2010

Крај: 31 март 2012

Буџет: 1.8 милиони евра

Број на спроведени мисии: 255

Реализирани студиски посети: 4

Обуки и семинари: 12

Број на лица од ДЗС - учесници: 115

Основни цели на Проектот:

- Зајакнување на капацитетот на ДЗС и на неговите партнери
- Континуитет со претходните проекти финансирани од ЕУ
- Фокус на областите кои се приоритети на Европската комисија
- Зајакнување на производството и дисеминацијата на статистички податоци во согласност со Acquis

Проектот беше составен од 4 компоненти:

Компонента 1: Развивање на системот за квалитет за сите процеси во производството на статистиките

Компонента 2: Натомошно хармонизирање на националните сметки и другите економски статистики

Компонента 3: Подобрени деловни статистики

Компонента 4: Подобрени социјални статистики

Постигнати резултати:

- Развиена е Стратегија за метаподатоци
- Пристап до микроподатоци за истражувачи
- Оценка на квалитетот на Статистичкиот деловен регистар (СДР)
- Зголемена свест за квалитетот на процесите
- Препораки и инструменти за презентација на статистиките
- Подобрување на знаењето и праксата од областа на статистичките методологии
- ИТ обуки
- Сметки по сектори
- Процедура при преголем дефицит - (ЕДП)
- Табели на понуда и на употреба
- Основни средства
- БДП тримесечно
- ESA 2010 (Европски систем на сметки) и SNA 2008 (Систем на национални сметки)
- Преглед на постоечкиот систем на податоци за компилација на СДС – анекси I- IV
- Поголемо знаење за осигурителните услуги и кредитните институции
- Квалитет на публикувањето на СДС
- Извештаи за квалитет
- Индекс на трошоците во градежништвото за нови станбени згради
- Ново истражување со примерок за трговијата на мало и на големо
- Индекс на цените на производителите на индустриски производи за надворешниот пазар
- Дефлатор за трговијата на мало и на големо
- Подобрување на споредливоста на податоците во статистиката за транспорт
- Обуки за Статистичкиот деловен регистар
- Транзиција од NACE Rev.1 кон NACE Rev.2
- Статистика за животниот стандард (ЕУ-Анкета за приходи и услови за живеење АПУЖ, Лајкен индикатори)
- Статистика за социјалните услуги (Анкета за континуирана професионална обука - АКПО, образование, криминал, култура)
- Статистика за пазарот на трудот (Анкета за структурата на заработувачката – АСЗ, социјални краткорочни статистички индикатори)

Рекоа за Проектот:

Улрих Ајхлер, лидер на Проектот:

Ова беше одличен проект кој се одвиваше без какви и да е потешкотии благодарение на високомотивираниот кадар на Државниот завод за статистика, нивната обученост и нивната постојана ориентираност кон нови достигнувања. Тоа беше наш заеднички проект и сите работевме како еден тим. Одушевен сум од Македонија и од луѓето со кои соработував во текот на мојот престој во Скопје. Видов многу од убавините на Македонија и заради тоа морам повторно да се вратам во оваа прекрасна земја!

Благица Новковска, директор на Државниот завод за статистика:

Проектот „Техничка помош на ДЗС“ беше исклучително амбициозен проект, како според бројот на опфатените теми, така и според бројот на експертските мисии.

Постигнатото во овој Проект е резултат на големата посветеност на вработените, нивниот оптимизам и ентузијазам, а пред сè, подготвеноста за прифаќање на промени.

На почетокот од Проектот, по првите мисии и почетните активности, си го поставивме прашањето: „Ќе можеме ли да ги исполниме сите планирани активности?“ Но, за кусо време стана јасно дека ние **мора** да го реализираме планираното. Како и секогаш, наша најголема поддршка во постигнувањето на целите беше нашиот оптимизам, ентузијазам и вербата во сопствениот потенцијал.

Со овој Проект постигнавме видливи и мерливи резултати кои ја потврдуваат нашата посветеност на континуиран и одржлив развој на статистичкиот систем на Република Македонија.

Свесни сме дека новите стандарди и истражувања кои ги воведовме бараат одржливост, а новостекнатите знаења мора да се во процес на континуирано унапредување. Оттаму, Државниот завод за статистика, но и другите учесници во статистичкиот систем во целина, со придобивките од овој Проект се поподготвени за обезбедување на понатамошен развој на официјалната статистика.